

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци



22 март – Светски ден на водата

22 март 2021 година

„Да ја вреднуваме и цениме водата“

- ▶ 22 Март, од 1993 година со Одлука на ООН се одбележува како Светски ден на водата, на иницијатива на Меѓународната асоцијација на вода и УНЕСКО.
- ▶ Водата е во основата на одржливиот развој и е клучот за социо–економскиот развој, здравите екосистеми и за самиот опстанок на човекот.
- ▶ Тоа е од витално значење за намалување на глобалното оптоварување со болести и подобрување на здравјето, благосостојбата и продуктивноста на населението.

Штеди ја водата!

- ▶ Водата е скапоцена, затоа што без неа нема да постои живот. И покрај тоа што изгледа дека на планетата Земја вода има во изобилство, факт е дека само помалку од 1% од водата на земјата е употреблива за пиење.
- ▶ До средината на овој век дури седум милијарди луѓе ќе бидат соочени со недостиг на вода, бидејќи бројот на жители на Земјата расте, а водените ресурси се намалуваат – алармираат експертите.
- ▶ Како што расте бројот на населението во светот, се зголемуваат и потребите од вода за пиење.



Без вода – нема живот!

- ▶ До 2025 година две третини од човештвото ќе почувствува сериозен недостиг на вода, предупредуваат експертите од Обединетите Нации.
- ▶ Доколку сакаме сите да уживаме во нашите скапоцени резерви, мора да бидеме повнимателни како ги користиме.



Водата е извор на животот и без неа не би можеле да функционираме.

Интересни факти за течноста

ШТО ЗРАЧИ ЖИВОТ

- ▶ 1. Човекот без вода може да издржи пет до седум дена. За споредба, без јадење можеме да живееме околу шест недели.
- 2. Австралиската коала може да живее без вода, течност внесува јадејќи лисја од еукалиптус.
- 3. Иако територијата на планетата Земја е 70% покриена со вода, од таа вода може да се пие само еден процент.
- 4. Истражувањата покажале дека топлата вода може побргу да се замрзне отколку студената. Но, не постои прецизен одговор зошто е тоа така. Можно е разликата да е во тоа дека топлата вода повторно се лади, испарува, формира мраз или пак причината е во разредените гасови на топлата и ладната вода.
- 5. Во текот на замрзнување водата ќе доживее неверојатни трансформации. На температура од минус 120 степени станува растеглива, а на температура од минус 135 степени се претвора во т.н. „Стаклена“ вода. „Стаклената“ вода е цврста материја во која нема кристална структура како во стаклото.

Интересни факти за течноста што зрачи живот

6. Сите животни и растенија се состојат од вода: риби од 75% вода, медузи од 99%, компирот од 76%, домотот од 90%, краставици од 95%, телото на штотуку роденото бебе од 75%, а 60% вода во телото на возрасниот човек.
7. Водата е одлична за витка линија: ако ги избегнуваме засладените пијалоци и наместо нив пиеме вода, во една година ќе изгубиме дури 3 килограми без било каква диета.
8. Дури 85 проценти од болестите во светот се пренесуваат преку вода.
9. Ако не пиеш доволно вода, твоето тело ја црпе од кожата која брзо старее – Затоа редовно пијте вода! Се препорачува барем осум чаши вода на ден.
10. Резервите на слатка вода на нашата планета не се рамномерно распоредени. Азија ги има најмногу, а Австралија најмалку.

Чувај ја водата, секоја капка се брои!

- ▶ Водата значи живот, водата е најзначајниот елемент на здравјето, водата е присутна во секој сегмент од животот.
- ▶ Водата е главен составен дел на живата материја и претставува фактор кој го условува постоењето за животот.



Ви благодарам на вниманието!

Изработила:

Вероника Вилану од 2–3 клас

Ментор:

Јасминка Ризова – училиштен педагог